

Упатство за употреба на Извештај за сообраќајна незгода

Овој извештај одговара на моделот на извештај кој е издаден од Европскиот Комитет за осигорувања comit  europ en des assurances (CEA)

Овој извештај сте должни да го користите кај сите сообраќајни незгоди

Сообраќајна незгода - што треба да направите:

- **Ако некој изгубил живот или е повреден или е настаната поголема материјална штета**

Повикајте лекар, останете на местото на сообраќајната незгода, со тоа што можете привремено да се одалечите само заради пружење помош на повредените лица, преземање на сите потребни мерки да не се менува состојбата на местото на незгодата и да се сочуваат постоечките траги. Запалете ги покажувачите на насока и поставете сигурносен триаголник (најмалки 50 метри од местото на сообраќајната незгода). За сообраќајната незгода известејте ја најблиската полициска станица.

- **Ако настанала мала материјална штета:**

Возачите-учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета се должни откако ќе го поплнат и потпишат европскиот извештај за сообраќајната несреќа, веднаш да ги отстранат возилата од коловозот и да овозможат непречано одвивање на сообраќајот. Европскиот извештај за сообраќајна незгода не се пополнува и потпишува во случај на сообраќајна незгода во која има повредени лица, загинати лица и односно настанала голема материјална штета. (член 219 од законот за безбедност на сообраќајот на патишта Службен весник на РМ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016 и 11/2018).

Ви препорачуваме состојбата на возилото и местото на сообраќајната незгода да ги измерите и фотографирате од поголема и непосредна одалеченост (оштетување на возолото, трагови на кочење и изнесување и отпаднатите делови на патот...) а потоа вашите места означете ги со креда.

Извештајот за сообраќајна незгода служи за утврдување на физичката состојба и не значи дека меѓу возачите е постигната согласност за вина за сообраќајната незгода, ниту дека со потписот се признава вина. Описите за текот на незгодата кој не се совпаѓаат, можат исто така да бидат запишани, по потреба на дополнителен лист.

Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, се должни да излезат на местото на сообраќајната незгода во која е предизвикана мала материјална штета, ако тоа го бара еден од учесниците во сообраќајната незгода и тоа во случаи кога: еден од возилата нема регистерска табличка или истото не е осигурано, едно од возилата има странска регистерска табличка, еден од возачите очигледно е под дејство на алкохол, дрога или други психотропни супстанции, еден од возачите не поседува возачка дозвола од соодветна категорија, на еден од возачите му е запишана прекршочна санкција -забрана на управување со моторно возило во возачката дозвола, еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци, односно податоците за возиото, еден од возачите го напуштил местото на сообраќајната незгода или ако возачот сам учествува во сообраќајна незгода. (Член 220 од законот за безбедност на сообраќајот на патишта службен весник на РМ бр. 169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018)

Сопственикот на моторно возило е должен да го извести друштвото за осигурување со кое склучил договор за осигурување од автомобилска одговорност за настанување на сообраќајна незгода и да достави пополнет Европски извештај за сообраќајната незгода, во рок од 30 дена од денот на настанувањето на незгодата. (Член 22 од законот за задолжително осигурување во сообраќајот 88/05, 70/06, 81/08, 47/11 и 135/11).

Учесниците во сообраќајната незгода се должни, на барање на одговорното друштво за осигурување, да дадат опширно известување за околностите под кои се случила сообраќајната незгода, а во спротивно се должни да ја надоместат штетата настанета од неизвештување на обврската за известување. (Член 23 од законот за задолжително осигурување во сообраќајот 88/05, 70/06, 81/08, 47/11 и 135/11)

Како се пополнува Извештајот за сообраќајна незгода?

- **На местото на сообраќајната незгода**

1. Користете само еден комплет за 2 возила кои учествувале во сообраќајната незгода (односно 2 за 3 возила итн.) Не е важно чиј примерок се пополнува , ниту кој учесник во сообраќајната незгода го пополнува. При пополнување е потребно да се користи хемиско пенкало.

2. При пополнувањето на извештајот , Ве молиме да обрнете влијание на следното:

- Податоци во прашањата

а) Под точка 6 и 8 препишете од вашиот документ за осигурување (полиса за осигурување или зелена карта) и

б) Под точка 9 препишете од вашата возачка дозвола.

- Точно означете го местото на ударот (точка 10)

- Прецртајте ги бо квадратчињата оние варијанти (1 - 17) кои се однесуваат на вашата незгода (точка 12) и на крај наведете го бкупниот број на прецртани квадратчиња.

- Нацртејте скица за сообраќајната незгода (точка 13)

3. Наведете ги имијната и адресите на евентуални очевидци посебно во случај ако мислењета на учесниците во незгодата не се совпаѓаат. Доколку посредува сообраќајна полиција , наведете ги имињата на полициската служба.

4. Потпишете го извештајот за сообраќајната незгода , а потоа дајте му го на другиот возач за потпис. Еден примерок од потпишаниот извештај дајте му го на другиот возач , учесник во сообраќајната незгода , а другиот примерок задржете го за себе.

- **Дома**

- Не заборавајте да наведете каде и кога може да се изврши увид и проценка на штетата на вашето возило од страна на вештак.

- Во никој случај немој да вршите било каква измена на предната страна на извештајот за сообраќајната незгода.

- Образецот што побрзо предајте го на надлежниот осигурувач.

- **Посебни случаи**

- Доколку другиот учесник во сообраќајната незгода поседува ист образец кој го одобрил comité européen des assurances но на странски јазик , имајте на ум дека обрасците се идентични. Содржината на тој образец ќе може да ја разберете споредувајќи ја со текстот на вашиот образец. Прашањата се означени со редни броеви.

- Доколку сообраќајната незгода ја предизвикал возач и возило со странски таблички , оштетениот треба да побара копија од зелена карта односно да се погрижи да добие фотокопија, доколку возачот нема копија (посебно тоа е важно ако се работи за возило со регистерска табличка од земијите кои не се членки на ЕУ особено ЕЕА и Швајцарија).

- Образецот може да се користи и ако во незгодата не учествувало никое друго возило, на пр. кај каско осигурувањета во случај на материјална штета кои самите си ја пречиниле , кражба , пожар и слично.